



КРВТА НА ЦАР САМУИЛ ВО БРИТАНСКАТ

Денешната британска кралица Елизабета Втора е потомок од триесет и седмото колено на цар Самуил!

Денешниот белгиски крал Алберт Втори е потомок од четириесеттото колено на цар Самуил!

Пишува:
Александар ДОНСКИ



Постои роднинска врска меѓу цар Самуил и денешната британска кралица **Елизабета Втора**. Преку проучувањето на бројните родословни табели се доаѓа до аргументи кои ја поткрепуваат оваа роднинска врска.

За да ја докажеме оваа врска, на почетокот ќе се навратиме на веќе спомнатиот **Јоаким Ернст** (1583-1625) за кого докажавме дека бил потомок од дваесет и шестото колено на цар Самуил. Негов син бил **Абрехт од Бранденбург Ансбах** (1620-1667), кој бил потомок од дваесет и седмото колено на цар Самуил. Негов син бил **Јохан Фридрих од Бранденбург Ансбах** (1654-1686), кој бил потомок од дваесет и осмото колено на цар Самуил. Неговата ќерка **Вилхелмина Каролина** (1683-1737), потомок од дваесет и деветтото колено на цар Самуил, се омажила за британскиот крал **Џорџ Втори**. Еден од нивните синови бил **Фредерик Луис** (1707-1751), кој ја носел титулата принц од Велс. Тој бил потомок од триесеттото колено на цар Самуил. Негов син бил британскиот крал **Џорџ Трети Вилијам Фредерик** (1738-1820). Овој крал бил потомок од триесет и првото колено на цар Самуил. Негов син

бил војводата од Кент и Стратхерн **Едвард Август** (1767-1820). Тој бил потомок од триесет и второто колено на цар Самуил. Негова ќерка била **Александрина Викторија** (1819-1901), која станала кралица на Велика Британија и Ирска. Таа била потомок од триесет и третото колено на цар Самуил. Нејзин син бил **Алберт Едвард Седми** (1841-1910), кој бил крал на Велика Британија и Ирска и император на Индија. Тој бил потомок од триесет и четвртото колено на цар Самуил. Негов син бил **Џорџ Петти Фредерик Ернест Алберт** (1865-1936). И



ДЕНЕШНАТА БРИТАНСКА КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТА ВТОРА (РОДЕНА 1926), Е ПОТОМОК ОД ТРИЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕНО НА ЦАР САМУИЛ.

тој бил крал на Велика Британија и Ирска и император на Индија. Тој бил потомок од триесет и петтото колено на цар Самуил. Негов син бил **Алберт Фредерик Артур Џорџ Шести** (1895-1952). Тој му бил брат на поз-

натиот британски крал **Едвард Осми**, кој во 1936 година абдицирал од престолот заради љубовната врска со една разведена Американка. Овие двајца биле потомци од триесет и шестото колено на цар Самуил. Ќерка на Алберт Фредерик Артур Џорџ Петти е сегашната британска кралица **Елизабета Втора Александра Мери** (родена 1926 г.). Според една од нејзините илјадници родословни линии, таа практично е потомок од триесет и седмото колено на цар Самуил. Нејзините четири деца (меѓу кои и најверојатниот иден британски крал принцот **Џорџ**), се потомци од триесет и осмото колено на цар Самуил, а двете деца на принцот Џорџ (од бракот со принцезата Дијана), **Вилијам** и **Хари**, се потомци од триесет и деветтото колено на цар Самуил. Сликвито прикажано, роднинската врска меѓу цар Самуил и денешната кралица на Велика Британија и Северна Ирска Елизабета Втора изгледа вака:

ВЕКЕ НАВЕДЕНИТЕ ПОТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ → **ЈОАКИМ ЕРНСТ** (1583-1625) → **АЛБРЕХТ ОД БРАНДЕНБУРГ АНСБАХ** (1620-1667) → **ЈОХАН ФРИДРИХ ОД БРАНДЕНБУРГ АНСБАХ** (1654-1686) → **ЈОХАН ФРИДРИХ ОД БРАНДЕНБУРГ АНСБАХ** (1654-1686) → **ВИЛХЕЛМИНА КАРОЛИНА** (1683-1737) → **ФРЕДЕРИК ЛУИС** (1707-1751) → **ЏОРџ ТРЕТИ ВИЛИЈАМ ФРЕДЕРИК** (1738-1820) → **ЕДВАРД АВГУСТ** (1767-1820) → **АЛЕКСАНДРИНА ВИКТОРИЈА** (1819-1901) → **АЛБЕРТ ЕДВАРД СЕДМИ** (1841-1910) → **ЏОРџ ПЕТТИ ФРЕДЕРИК ЕРНЕСТ АЛБЕРТ** (1865-1936) → **АЛБЕРТ ФРЕДЕРИК АРТУР ЏОРџ ПЕТТИ** (1895-1952) → **ЕЛИЗАБЕТА ВТОРА АЛЕКСАНДРА МЕРИ** (родена 1926 г.) - **ДЕНЕШНАТА БРИТАНСКА КРАЛИЦА.**




ДЕНЕШНИОТ КРАЛ НА БЕЛГИЈА АЛБЕРТ ВТОРИ (РОДЕН 1934) Е ПОТОМОК ОД ЧЕТИРИЕСЕТТО КОЛЕНО НА ЦАР САМУИЛ

Денес има и други бројни потомци на семејството на британската кралска династија, кои во еден дел од себе ги носат крвта и гените и на цар Самуил.



ЦАР САМУИЛ И БЕЛГИСКАТА КРАЛСКА ДИНАСТИЈА

Роднинската врска меѓу цар Самуил и денешниот белгиски крал **Алберт Втори** може да се докаже ако повторно се вратиме на **Лујза Жозефина Евгенија** (1851-1926), за која докажавме дека е потомок на цар Самуил од триесет и седмото колено (види во поднасловите за врската меѓу цар Самуил со норвешката и со данската царска династија). Спомнавме и дека таа се омажила за данскиот крал **Кристијан Фредерик Осми Вилхелм Карл** (1843-1912). Едно од нивните деца била ќерката **Ингеборг Шарлота Каролина Фредерика Лујза** (1878-1958), која била потомок од триесет и осмото колено на цар Самуил. Таа се омажила за принцот **Карл од Шведска**



А И БЕЛГИСКАТА КРАЛСКА ДИНАСТИЈА

(1861-1951) и во бракот им се родила ќерката **Астрид Софија Лујза Тира** (1905-1935), која загинала во сообраќајна несреќа. Таа била потомок од триесет и деветтото колено на цар Самуил. Била мажена за белгискиот крал Леополд Трети Филип Карл Алберт Мајнард Хуберт Марија Мигуел (1901-1983). Нивни деца се претпоследниот белгиски крал **Бодуен Алберт Чарлс Леополд Аксел Марија Густав** (1930-1993) и неговиот брат и сегашен белгиски крал **Алберт Втори Феликс Хумберт Теодор Кристијан Еуген Марија** (роден 1934 г.). Според една од своите многубројни родословни линии, практично тие се потомци од четири-

сеттото колено на средновековниот македонски цар Самуил. Децата на сегашниот белгиски крал, принцовите **Филип Леополд Луис Марија** (роден 1960 г.) и **Лаурент Бенит Бодуен Марија** (роден 1963 г.) и принцезата **Астрид Жозефина Шарлота Фабриција Елизабета Паола Марија** (родена 1962 г.) се потомци од четириесет и првото колено на цар Самуил. Сликвито прикажано роднинската врска меѓу цар Самуил и денешниот крал на Белгија Алберт Втори изгледа вака:

ВЕКЕ НАВЕДЕНИТЕ ПОТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ → ЛУЈЗА ЖОЗЕФИНА ЕВГЕНИЈА (1851-1926) → ИНГЕБОРГ ШАРЛОТА КАРОЛИНА ФРЕ-

ДЕРИКА ЛУЈЗА (1878-1958) → АСТРИД СОФИЈА ЛУЈЗА ТИРА (1905-1935) → АЛБЕРТ ВТОРИ ФЕЛИКС ХУМБЕРТ ТЕОДОР КРИСТИЈАН ЕУГЕН МАРИЈА (роден 1934 г.) - СЕГАШЕН КРАЛ НА БЕЛГИЈА.

Денес постојат и други потомци на семејството на белгиската кралска династија, кои во еден дел од себе ги носат крвта и гените и на цар Самуил.

ДРУГИ ДИНАСТИИ

Нема сомнение дека крвта и гените на цар Самуил се внесени и во други царски и благороднички семејства во Европа. Така, на пример, во едно свое неодамнешно интервју претендентот за црно-

горскиот престол принцот Александар, изјави дека, покрај крвта на некои од балканските династии, тој во себе ја носи и крвта на цар Самуил. (Интервјуте е дадено за Црногорската етничка заедница во Австралија, јули 2000 година и тоа може да се најде на:

www.montenegro.org.au.)

Нормално дека дел од крвното и од генетското наследство на цар Самуил го има и меѓу денешните Македонци, иако тоа е тешко да се презентира со аргументи заради причините кои ги спомнавме на почетокот на овој фелтон.

(продолжува)

ИДБЦ

10 години
Ваша доверба

Информативно Деловен Бизнес Центар
Ленинова 60, Б-2 локал 7 - Скопје
тел. 02/ 3118 625, 3128 306, 3116 111
e-mail: idbc@mol.net.mk

ТОПЧОК
TOPLO ČOKOLADO
OBIČNO
LEŠNIK
BELO

10 НОЕМВРИ КОМЕРЦ
Застапувачки центар од зана и трговија на
* Сите видови трговија од
Политика на Полиројект, ПБИ
* ТОПЧОК (Топло Чоколато)
Тел: 02/ 3116 604, 3128 306, 3116 111

10 години